



**УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ  
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - MAXILLOFACIAL SURGERY**

ул. "Водњанска" 17  
1000 Скопје, МАКЕДОНИЈА  
e-mail: mfs@unet.com.mk

Клиничка патека за не-туморски заболувања на  
субмандибуларната, сублингвалната и малите плункови  
жлезди

**Хроничен сијалоаденитис и цисти на субмандибуларна жлезда и  
сублингвалната жлезда**

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето \_\_\_\_\_ денови (4-7) дена

Датум на прием \_\_\_\_\_

Датум на отпуст \_\_\_\_\_

Одговорен лекар \_\_\_\_\_

Одговорна сестра \_\_\_\_\_

	ДА	НЕ	ПОТПИС
<b>ПРИЕМ ВО АМБУЛАНТА</b>			
Евидентиран прием на болниот во амбуланта	ЗА	ЗА	
Амбулантски третман	ДР	ДР	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Стандард за прием на болниот во амбуланта	МС	МС	
Стандард за нега – учествување при преглед	МС	МС	
Дг и потпис на запис за прием со терапија	ДР	ДР	
Објаснување на процедурата на пациентот	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност за операција	ДР	ДР	
<b>ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР</b>			
Евидентиран прием на болниот	МС	МС	
Стандард за болничар- преим на болниот	БОЛ	БОЛ	
<b>Евалуација на предоперативни иследувања*</b>			

*Болните кај кои се спроведени дг.иследувања амбулантски, по приемот не се повторуваат			
-US, по потреба - Ртг оклузална или ортопантомограм за потврда на присуството на сијалолитијаза ;	ДР	ДР	
- или аспирациона биопсија за цисти ;по приемот не се повторуваат	ДР	ДР	
доколку е потребно изведување на додатни дијагностички процедури за потврда на дијагноза	ДР	ДР	
Оформување на историја на болеста	ДР	ДР	
<b>Проверка на резултати за припрема во ОЕТА**</b>			
**проверка на готови резултати од: -ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
<b>Протокол- на дијагностички процедури</b>			
-анамнеза, клинички преглед,лабараториски наоди, радиолошки иследувања- неинвазивни или инвазивни (US, , по потреба и цитолошка анализа, КТ или МРИ)	ДР	ДР	
<b>Протокол- план за терапија***</b>			
*** Дефинирање на планот за терапија: антибиотска, антиинфламаторна и антипиретска терапија и дефинирање на оперативен третман според протоколот	ДР	ДР	
Препишување на лекарства	ДР	ДР	
Запознавање со текот на анестезијата	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување на согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - подготовка на болниот	БОЛ	БОЛ	
<b>ИНТЕРВЕНЦИЈА</b>			
Преглед на анализи- преглед пред операција	ДР	ДР	
Стандард за бол. - пац. прифатен и подготвен	БОЛ	БОЛ	
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Асистенција при операција- прв асистент	ДР	ДР	
Асистенција при операција- втор асистент	ДР	ДР	

Учество -инструментирање при операција	МС	МС	
<b>Оперативен зафат според протокол</b>			
Хируршки третман:			
- хируршка екстирпација на субмандибуларната жлезда.	ДР	ДР	
- За детектирани интраглануларни сијалолити или во хилусот на жлездата и во задната третина на каналот кои се недостапни за трансорална екстирпација, се врши екстирпација на жлездата заедно со сијалолитот .	ДР	ДР	
-екстирпација на Цистата заедно со жлездата	ДР	ДР	
-екстирпација на мукоцела (циста) на сублингвалната жлезда или марсупиелизација	ДР	ДР	
Стандард за надзор при будење	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - учество при операција	БОЛ	БОЛ	
МС( анестезиолошка сестра), учество при анестезија и надзор при будење	МС	МС	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
<b>ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА</b>			
Мерење на витални функции	МС	МС	
Стандард за болничка нега	БОЛ	БОЛ	
Контрола по хируршки зафат и клинички прегледи	ДР	ДР	
Вадење на дренажа и тоалета	ДР	ДР	
Преврска на рана	ДР	ДР	
Апликација на препишани медикаменти	МС	МС	
<b>ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО</b>			
Оцена на општата состојба и лекувањето	ДР	ДР	
Стандард за бол. - тоалета , припрема за дома	МС	МС	
Протокол упатство на пациентот по исписот*	ДР	ДР	
Стандард ЗН - активности при отпуст	БОЛ	БОЛ	
<b>Административен испис</b>			
-Наплата на партиципација	ЗА	ЗА	
-Комплетирање на здр. документација и DRG			
-Испис на болниот и врачување на документи	МС	МС	
-Архивирање на здравствена документација			
*Советување на пациентот за домашно лекување, исхрана, одржување на хигиена, повторни контролни преглед	ДР	ДР	

Легенда: **ДР** - лекар специјалист; **АНЕСТ** - лекар анестезиолог; **СЕС**- медицинска сестра;  
**ТЕХН** - виш ртг техничар; **БОЛ** - болничар; **ЗА** - здравствен администратор

Датум и час	<b>НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА</b>	Потпис	Датум и час на превземена активност

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа

Медицинските случување кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија